



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул. "Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk

Архивски број: _____

Дата: _____

ДО: Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –
извоз Пелагонија АД Гостивар.
Бул. Јордан Мијалков бр.30/3/8
1000 Скопје
Република Македонија

**ПРЕДМЕТ: Објава на барањето за добивање на А – интегрирана
еколошка дозвола за Пелагонија АД Гостивар**

Почитувани,

Согласно член 99 став 1 од Законот за животна средина
(Службен весник на РМ 53/05, 81/05 и 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010,
124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и
39/16), доставениот текст треба да се објави во најмалку еден дневен
весник кој ја покрива целата територија на Република Македонија.
Земајќи предвид дека тоа се прави на трошок на барателот, Ви ја
доставуваме содржината на објавата со цел истата да ја објавите
согласно законот, најкасно 3 дена по приемот на овој допис.

Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor e Republikës së
Maqedonisë

SHPALL

Kërkesë për marrjen e A - lejes së integruar ekologjike për Pelogonija AD
Gostivar
Lokacioni Krasta në rrugën magjistrale



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул. "Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk

Gostivar - Kërçovë

Në përputhje me nenin 95 pika 1 të Ligjit për mjedisin jetësor (Gazeta zyrtare e RM 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/2012, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16), deri te Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor është dorëzuar kërkesë nr.UP1-11/3 292/2016 për marrjen e A - lejes të integruar ekologjike nga 27.07.2016 v.

Dorëzues i kërkesës:

**Shoqata për ndërtimtari, prodhim dhe inzhenering import-eksport
Pelagonija AD Gostivar.**

Bul. Jordan Mijalkov nr.30/3/8

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë

Koordinatat e lokacionit sipas sistemit nacional koordinativ:

(4.622.085 ; 7.486.683);

(4.622.292 ; 7.486.793);

(4.622.270 ; 7.487.165);

(4.622.038 ; 7.486.901);

(4.621.540 ; 7.487.280).

Personi për kontakt:

Blagoj Velinov, Projekt menaxher

Email: contact@pelagonijagv.com.mk

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 1

Pika 3. Industria e mineraleve

3.5 Bazat stacionare të asfaltit

Lloji i aktivitetit:

Eksplotimi sipërfaqësor i lëndëve të para minarale

Prodhimi i asfaltit me pajisjet shoqëruese

Kërkesa në formë të shtypur , do të jetë e ekspozuar , për shqyrtim për të interesuarit në **afat prej 15 ditëve** që nga dita e daljes së kësaj Shpallje në shtypin ditor, në lokalet e :



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул. "Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сайт: www.moepp.gov.mk

Zyrës për komunikim me publikun pranë
Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor
Kej Dimitar Vllahov nr.4, kati 1 (objekti i vjetër i Bankës Komerciale)
1000 Shkup.
Çdo ditë pune nga ora 10 – 16:00

dhe
në hapësirat e:
Komunës së Gostivarit
Bul. Braqa Gjiovski nr.61
1230 Gostivar
Kontakt telefon 042 213 511

Në të njejtën kohë kërkesa në formë elektronike do të jetë e vendosur
edhe në Web faqen zyrtare të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe
planifikimit hapësinor www.moepp.gov.mk

Të interesuarit informata më të detajuara në lidhje me kërkesën do të
mund të marrin në Ministrinë e mjedisit jetësor dhe planifikimit
hapësinor në tel. 070 243 398 (e-mail: s.gligorova@moepp.gov.mk).

Të interesuarit **në afat prej 30 ditëve** që nga data e shpalljes së
kërkesës, kanë të drejtë të parashtrojnë vërejtet dhe komentet e tyre në
formë të shkruar deri te Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit
hapësinor, bulevardi „Goce Delçev“, nr.18 ndërtesa e RTM (kati 10), 1000
Shkup.

